



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Сабота, 18 април 1964
Скопје
Број 15

Претплата за 1964 год. изнесува 2.200 дин. Овој број чини 32 дин.
Жиро сметка број 802-11/1-096.

77.

На основа член 27 и 48 од Законот за високото школство во Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 20/61), Извршниот совет донесува

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УНИВЕРЗИТЕТСКИОТ СОВЕТ И НА ФАКУЛТЕТСКИТЕ СОВЕТИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО СКОПЈЕ

I. Се разрешуваат досегашните членови именувани во Универзитетскиот совет и во факултетските совети на факултетите на Универзитетот во Скопје.

II. Во Универзитетскиот совет на Универзитетот во Скопје се именуваат десет членови, а во факултетските совети на одделните факултети на Универзитетот во Скопје по девет членови.

III. За членови на Универзитетскиот совет на Универзитетот во Скопје се именуваат:

- 1) ВАСИЛ ГРИВЧЕВ, член на Извршниот совет;
- 2) ЕЛЕНА ГУРКОВИЌ, пратеник на Собранието на СРМ;
- 3) АЗЕМ ЗУЛФИКАРИ, претседател на Околинското собрание на Тетовска околина;
- 4) д-р БОРИСЛАВ КАРАНФИЛСКИ, доцент на Медицинскиот факултет во Скопје;
- 5) ПЕРО КОРАВАР, претседател на Уставниот суд на Македонија;
- 6) СПАСЕ КУЉАН, секретар на Советот за научна работа на СРМ;
- 7) инж. ЉУПЧО МИЛЕВСКИ, заменик технички директор во Претпријатието во изградба Рудници и железарница „Скопје“ во Скопје;
- 8) КАМУРАН ТАХИР, пратеник на Собранието на СРМ;
- 9) АХИЛ ТУНТЕ, пратеник на Собранието на СРМ;
- 10) ЉУПЧО ШКАРТОВ, секретар на Околинскиот комитет на СКМ за Титоввелешка околина.

IV. За членови на факултетските совети на факултетите на Универзитетот во Скопје се именуваат:

а) во Советот на Економскиот факултет

- 1) д-р ДУШКО АНАКИОВСКИ, заменик директор на Републичкиот завод за стопанско планирање;

- 2) ВИТЕ ИСЈАНОВСКИ, претседател на Градскиот совет на ССЈ за Скопје;
- 3) ВЛАХУ ЈАНКО, директор на Претпријатието за меѓународно застапништво и трговија „Интеримпекс“ во Скопје;
- 4) БОРЧЕ ЈОСИФОВСКИ, комерцијален директор на Фабриката за цемент „Усје“ во Скопје;
- 5) АТАНАС КАЦУЈАНИ, помошник на генералниот директор на Стопанската банка на СРМ;
- 6) ПАНДА МАЛИНКОВА, директор на Заводот за продуктивност на трудот на Градското собрание на Скопје;
- 7) ПАНЧЕ МИРКУЛОВСКИ, политички работник во ЦК СКМ;
- 8) ГОКО МОЈСОВ, шеф на Кабинетот на претседателот на Извршниот совет;
- 9) ХИЏЕТ РАМАДАНИ, претседател на Околинскиот одбор на ССРМ за Тетовска околина.

б) во Советот на Земјоделско-шумарскиот факултет

- 1) инж. БОШКО КОСТОВ, инженер во Претпријатието за дрвна индустрија „Треска“ во Скопје;
- 2) ТРАЈЧЕ КОШЕВСКИ, претседател на Републичкиот одбор на Синдикатот на работниците од земјоделството, прехранбената и тутунската индустрија;
- 3) инж. АЛЕКСАНДАР НИКОЛОВСКИ, секретар на Советот за земјоделство на Регионалната стопанска комора за Скопска, Кумановска и Тетовска околина;
- 4) НАУМ ПЕЕВ, пратеник на Собранието на СРМ;
- 5) инж. ГОГА ПЕТКОВСКИ, директор на Земјоделскиот комбинат „Пелагонија“ во с. Логоварди, Битолска околина;
- 6) ПАНДЕ ТАШКОВСКИ, директор на Издавачкото претпријатие „Народна задруга“;
- 7) МИТО ТЕМЕНУГОВ, пратеник на Собранието на СРМ;
- 8) АНГЕЛ ЦЕКОВ, началник на Управата за ветеринарната служба во Републичкиот секретаријат за земјоделство и шумарство;
- 9) инж. КИРИЛ ЦОНОВ, научен соработник во Економскиот институт во Скопје.

в) во Советот на Медицинскиот факултет

- 1) ДАНА АНДРЕЕВА, пом. секретар во Републичкиот секретаријат за народно здравје и социјална политика;

- 2) РУЖА БАК, одговорен уредник на списанието „Просветена жена“;
- 3) д-р ПРЕДРАГ ГОРЃЕВИК, офицер на ЈНА;
- 4) ПЕТАР ЗАФИРОВ, пратеник на Собранието на СРМ;
- 5) д-р АЛЕКСАНДАР ИВАНОВСКИ, управник на Општата болница во Куманово;
- 6) БОРИС КРАЛЕВСКИ, пратеник на Собранието на СРМ;
- 7) д-р НИКОЛА УЗУНОВ, доцент на Економскиот факултет во Скопје;
- 8) д-р РЕФАТ ФЕРАТИ, пратеник на Сојузната скупштина;
- 9) КРСТЕ ЧАЛОВСКИ, помошник на секретарот на Собранието на СРМ.

г) во Советот на Правниот факултет

- 1) АТАНАС АТАНАСИЕВСКИ, заменик на директорот на Претпријатието за увоз-извоз „Макотекс“ во Скопје;
- 2) ДИМИТАР БАШЕВ, шеф на Правното одделение во Претпријатието во изградба Рудници и железарница „Скопје“ во Скопје;
- 3) ЗЕЈНЕЛ БЕГОВИК, секретар на Комисијата за кадровски и организациони прашања на Главниот одбор на ССРМ;
- 4) БОРО ДОГАНЦИСКИ, претседател на Вишиот стопански суд во Скопје;
- 5) КИРО ЕФРЕМОВ, началник на одделение во Републичкиот секретаријат за внатрешни работи;
- 6) ЗОРАН ПОПАНДОНОВ, правник во Извршниот совет на СРМ;
- 7) БРАНКА ЦИРИВИРИ, пратеник на Собранието на СРМ;
- 8) ТОМИСЛАВ ЧОКРЕВСКИ, политички работник во ЦК СКМ;
- 9) ПАНЧЕ ШУРКОВ, заменик јавен обвинител на СРМ.

д) во Советот на Природно-математичкиот факултет

- 1) КОСТАДИН АВРАМЧЕВ, директор на Електрохемискиот комбинат „Билјана“ во Скопје;
- 2) БОРИВОЕ ВИДОВСКИ, наставник на Педагошката академија во Скопје;
- 3) РИСТО ГРУПЧЕ, директор на Природно-научниот музеј во Скопје;
- 4) инж. ДИМЧЕ ЕФТИМОВСКИ, технички директор на Фабриката за синтетички влакна „Наум Наумовски — Борче“ во Скопје;
- 5) ЈОРДАН КОСТАДИНОВ, член на Главниот одбор на ССРМ;
- 6) СОЊА МАСЕВА, самостоен референт во Заводот за статистика на СРМ;
- 7) РАДА МИЦАЈКОВА, професор во Гимназијата „Јосип Броз — Тито“ во Скопје;
- 8) ХАМИД ТАКИ, пратеник на Собранието на СРМ;
- 9) ВЛАДО ФИЛИПОВСКИ, професор на гимназија во Куманово.

е) во Советот на Техничкиот факултет

- 1) МУСТАФА АМИТОВ, директор на Градежното претпријатие „Пелагонија“ во Скопје;

- 2) ДИМИТАР БОЈКОВ, потпретседател на Стопанската комора на СРМ;
- 3) инж. СЛАВКО БРЕЗОВСКИ, архитект во Проектанското претпријатие „Македонија-проект“ во Скопје;
- 4) инж. НАНЧЕ ИЛИЕВСКИ, директор на топилница во Претпријатието во изградба Рудници и железарница „Скопје“ во Скопје;
- 5) СТОЈАН МАТКАЛИЕВ, директор на Фабриката за цемент „Усје“ во Скопје;
- 6) инж. ГОРГИ ОРОВЧАНОВ, директор на Геслошкиот завод во Скопје;
- 7) инж. ВЕСЕЛИНКА ТЕМЕЛКОВСКА, електроинженер во Заедницата на ПТТ претпријатија на СРМ;
- 8) д-р ДИМЧЕ ТОШЕВ, вонреден професор на Природно-математичкиот факултет во Скопје;
- 9) инж. МИЛАН ЦАЈКОВСКИ, пратеник на Собранието на СРМ.

е) во Советот на Филозофскиот факултет

- 1) ЦАНЕ АНДРЕЕВСКИ, писател од Скопје;
- 2) БОРЧЕ АТАНАСОВСКИ, политички работник во ЦК СКМ;
- 3) ИВАН ГЛИГОРОВ, пратеник на Собранието на СРМ;
- 4) ЈОРДАН ДИМОВСКИ, директор на гимназијата „Јосип Броз — Тито“ во Скопје;
- 5) БЛАГОЈ КОНДАРКО, советник во Републичкиот завод за унапредување на школството;
- 6) СЛАВКО МИЛОСАВЛЕВСКИ, политички работник во ЦК СКМ;
- 7) ГЕНКА ПАВЛОВА, професор во Учителската школа „Никола Карев“ во Скопје;
- 8) СТОЈМИР ПОПОВСКИ, управник на Народниот театар во Скопје;
- 9) ЉУТВИ РУСИ, пратеник на Собранието на СРМ.

V. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 09-967/1

27 март 1964 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Александар Грличков, с. р.

78.

На основа член 12 став 5 од Законот за основање Стопанска банка на СРМ („Службен весник на НРМ“ бр. 5/62), Извршниот совет донесува

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА СТОПАНСКАТА
БАНКА НА СРМ**

I. Се разрешуваат досегашните членови на Управниот одбор на Стопанската банка на СРМ.

II. За членови на Управниот одбор на Стопанската банка на СРМ се именуваат:

- 1) АНГЕЛЕ БОЖИНОВСКИ, член на Републичкиот совет на ССЈ за Македонија;
- 2) РИСТО БУЖАРОВСКИ, пратеник на Собранието на СРМ;
- 3) ВЕЛИМИР ГИНОВСКИ, републички секретар за општи стопански работи;
- 4) АЛЕКСАНДАР МИЛЕВСКИ, предавач на Економскиот факултет во Скопје;
- 5) АЛЕКСАНДАР НАНЧЕВ, директор на Републичкиот завод за цени;
- 6) инж. НИКОЛА ПЕТРОВ, помошник на републичкиот секретар за земјоделство и шумарство;
- 7) ГОРГИ РУСКОВСКИ, републички секретар за сообраќај и врски;
- 8) ЈОЦО СТАМЕНКОВСКИ, претседател на Основната стопанска комора за Титоввелешка и Штипска околина;
- 9) ПАВЛЕ ТАСЕВСКИ, помошник на директорот на Републичкиот завод за стопанско планирање.

III. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 09-966/1

27 март 1964 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Александар Грличков, с. р.

79.

На основа член 63 од Законот за банките („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10/61) и точка 2 од Одлуката за условите и начинот под кои ќе се даваат кредити од средствата предвидени во член 10 од Законот за насочување и употреба на средствата на Републиката („Службен весник на СРМ“, бр. 10/64), Стопанската банка на СР Македонија распишува

XX КОНКУРС

ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ ПОД КОИ ЌЕ СЕ ДАВААТ КРЕДИТИ ВО СООБРАЌАЈОТ ОД СРЕДСТВАТА ПРЕДВИДЕНИ ВО ЧЛ. 10 ОД ЗАКОНОТ ЗА НАСОЧУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА НА РЕПУБЛИКАТА

I. Стопанската банка на СР Македонија — Скопје, според овој конкурс ќе дава кредити во сообраќајот од средствата предвидени во член 10 од Законот за насочување и употреба на средствата на Републиката:

- за изградба на поштенски згради, и
- за учество во изградба на железничкиот јазел Скопје.

II. Корисници на кредитите за целите од претходната точка, можат да бидат:

— за изградба на поштенски згради — претпријатијата за поштенско-телеграфски и телефонски сообраќај,

— за учество во изградбата на железничкиот јазел Скопје — Железничкото транспортно претпријатие Скопје.

III. Корисниците на кредитите од претходната точка се должни да обезбедат учество во инвестициите кое не може да биде помало од:

— 20% за кредитите за изградба на поштенски згради.

IV. Најниска годишна интересна норма, која треба да се понуди при поднесувањето на барањето е:

— за кредитите за изградба на поштенски згради 7%,

— за кредитот за изградба на железничкиот јазел Скопје 2%.

V. Рокот за враќање на кредитот не може да биде подолг од:

— 30 години за изградба на поштенски згради,

— 30 години за изградба на железничкиот јазел Скопје.

VI. Барањата за инвестиционен кредит за оваа намена треба да ги содржат следниве податоци:

— целта за која се бара кредитот,

— висината на кредитот,

— износ на средствата со кои кредитобарачот или неговиот гарант учествува во трошоците на инвестицијата,

— интересната норма и рокот за враќање на кредитот, што ги нуди кредитобарачот,

— рокот за почеток и рокот за завршокот на градежните објекти, и денот од кога започнува да тече исплатата на кредитот.

VII. Предимство во добивање на кредит имаат кредитобарачите кои:

— ќе понудат поголемо учество, пократок рок за враќање на кредитот и повисока интересна норма.

VIII. Барањето за инвестиционен кредит се поднесува на обрасци издадени од Југословенската инвестициона банка (ЗП), кои можат да се добијат во Стопанската банка на СР Македонија Скопје.

Кон барањето за кредит кредитобарачот поднесува:

1. Инвестициона програма што се составува според чл. 11 од Основниот закон за изградба на инвестициони објекти („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 45/61) и решение за донесување на инвестициона програма. Инвестиционата програма и решението донесени во смисла на чл. 12 од спомнатиот Закон, треба да бидат поврзани во една целина и запечатени со печат на органот што ја донел инвестиционата програма.

2. За инвестициони објекти односно инвестициони вложувања, чија претсметковна вредност не го надминува износот од 50,0 мил. дин. се поднесува упростен елаборат составен според Законот за изградба на инвестициони објекти („Службен весник на НРМ“, бр. 33/62) и Одлуката за определување на објекти односно работи за изградба според нивната вредност („Службен весник на НРМ“, бр. 9/63).

3. Доказ за обезбедување на средства за полагање на 5% гарантен износ како и за средствата за учество во трошоците на инвестицијата. Доказот да биде оверен од страна на Банката кај која се

водат тие средства со тоа дека Банката е согласна да изврши блокирање на постојните средства за гарантен износ и учество.

4. Потврда за кредитната способност на кредитобарачот издадена од страна на Банката кај која кредитобарачот има тековна односно жиро сметка. Оваа потврда не може да биде постара од 10 дена до денот на поднесувањето на барањето за кредит.

5. Оверен препис од решението за регистрација на стопанската организација — кредитобарачот, со потврда за промените што настанале од денот на регистрацијата до поднесувањето на барањето. Потврдата не може да биде постара од 60 дена до денот на поднесувањето на барањето.

6. Извод од записникот од одржаната седница на Работничкиот совет на која е одлучено претпријатието да се задолжи.

7. Завршна сметка на стопанската организација за последните две години (образец бр. 1 до 8/63 год.). Месечен бруто биланс за последниот месец пред поднесувањето на барањето за кредит и периодична претсметка за последниот претсметковен период.

IX. Банката може да го услови барањето на кредитот со гаранција на општествената политичка заедница.

X. Барањето за инвестиционен кредит и инвестиционата програма со сите прилози се поднесува во 2 (два) примероци до Стопанската банка на СРМ — Скопје.

XI. Според овој конкурс нема да се примаат барања за кредит под 20,0 мил. дин. претсметковна вредност.

XII. Барањата што ќе бидат поднесени во рок од еден месец по објавувањето на овој конкурс во „Службен весник на СРМ“, ќе се сметаат како барања поднесени во првиот рок и ќе се разгледуваат и одобруваат под условите на овој конкурс.

Барањата поднесени по истекот на првиот рок ќе бидат разгледувани и одобрувани sukcesивно во текот на годината во рамките на расположивите средства.

XIII. Од средствата на кредитот одобрен според овој конкурс не може да се набавува механизација и опрема која веќе била во употреба.

XIV. Во сè друго за овој конкурс важат одредбите од Законот за банките и Законот за кредитните и други банкарски работи („Сл. лист на ФНРЈ“, бр. 10/61) и Одлуката за условите и начинот под кои ќе се даваат кредити во сообраќајот од средствата предвидени во чл. 10 од Законот за насочување и употреба на средствата на Републиката.

XV. Овој конкурс влегува во сила првиот ден од објавувањето во „Службен весник на СР Македонија“.

Бр. 1-35

6 април 1964 година

Скопје

СТОПАНСКА БАНКА НА
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Генерален директор, Претседател на УО,
Т. Ивановски, с. р. В. Гривчев, с. р.

80.

На основа член 63 од Законот за банките („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10/61) и точ. 2 од Одлуката за условите и начинот под кои ќе се даваат кредити од средствата предвидени во член 10 од Законот за насочување и употреба на средствата на Републиката („Службен весник на СРМ“ бр. 10/64), Управниот одбор на Стопанската банка на СР Македонија, донесува

ЗАКЛУЧОК ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ ПОД КОИ ЌЕ СЕ ДАВААТ КРЕДИТИ ВО СООБРАЌАЈОТ ОД СРЕДСТВАТА ПРЕДВИДЕНИ ВО ЧЛ. 10 ОД ЗА- КОНОТ ЗА НАСОЧУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА НА РЕПУБЛИКАТА

I. Стопанската банка на СР Македонија по пат на непосредна спогодба ќе одобрува кредити од средствата предвидени во чл. 10 од Законот за насочување и употреба на средствата на Републиката.

II. Кредитите од претходната точка ќе се даваат:

а) За јавни патишта:

— за реконструкција и модернизација на патот Градско — Прилеп,

— за довршување на реконструкцијата и модернизација на патот Удово — Валандово,

— за учество во користење на кредити од средствата на Федерацијата наменети за побрз развој на стопански недоволно развиените подрачја при набавка на механизација за одржување на патиштата.

б) Во ПТТ сообраќајот:

— за учество и изградба на спојни врски за мрежните групи.

в) Во железничкиот сообраќај:

— за учество во набавка на товарни вагони.

III. Корисници на кредитите можат да бидат:
— за реконструкција и модернизација на јавните патишта — Социјалистичка Република Македонија,

— за спојни врски на мрежните групи — претпријатијата за поштенско-телеграфско-телефонскиот сообраќај,

— за учество при набавката на механизација за одржување на јавните патишта — Претпријатието за патишта,

— за набавка на железнички товарни вагони, Железничкото транспортно претпријатие — Скопје и други стопански организации корисници на железничкиот транспорт.

IV. Сопственото учество е задолжително и тоа не може да биде помало од:

— 90% за кредитите за набавка на железнички товарни вагони,

— 10% за кредитите за изградба на спојни врски за мрежните групи,

— кредитите за реконструкција и модернизација на јавните патишта ќе се даваат без сопствено учество и гарантен износ.

V. Најниската годишна норма која треба да се понуди при поднесувањето на барањето е:

- за кредитите за реконструкција и модернизација на јавните патишта 1%,
- за кредитите за изградба на спојни врски за мрежните групи 7%,
- за кредитите за учество при набавка на механизација за одржување на јавните патишта 2%,
- за кредитите за набавка на железнички товарни вагони 6%.

VI. Рокот за враќање на кредитите не може да биде подолг од:

- 10 години за кредитите за учество при набавка на механизација за одржување на јавните патишта,
- 50 години за кредитите за реконструкција и модернизација на јавните патишта,
- 20 години за изградба на спојни врски за мрежните групи,
- 10 години за набавка на железнички товарни вагони.

VII. Барањата за инвестициони кредити за предните намени треба да ги содржат следниве податоци:

- целта за која се бара инвестициониот кредит,
- висината на кредитот,
- износот на средствата со кои кредитобарачот или неговиот гарант учествува во трошоците на инвестицијата,
- интересната норма и рокот за враќање на кредитот што го нуди кредитобарачот,
- рокот за почетокот и рокот за завршокот на објектот, набавките за кои се бара кредит и денот кога започнува да тече отплатата на кредитот.

VIII. Предимство во добивање на кредити имаат само кредитобарачи кои понудат поголемо учество, пократок рок на враќање на кредитите и повисока интересна норма.

IX. Барањето за инвестициони кредити се поднесува на обрасците издадени од Југословенската инвестициона банка (ЗП) кои можат да се добијат во Стопанската банка на СРМ — Скопје.

Кон барањето за кредит кредитобарачот поднесува:

1. Инвестициона програма составена според чл. 11 од Основниот закон за изградба на инвестициони објекти („Сл. лист на ФНРЈ“, бр. 45/61) и решение за донесување на инвестициона програма. Инвестиционата програма и решението донесено во смисла на чл. 12 од спомнатиот Закон треба да бидат поврзани во една целина и запечатени со печат на органот кој ја донел инвестиционата програма.

2. За инвестиционите објекти, односно инвестиционите работи чија претсметковна вредност не го надминува износот од 50,0 мил. дин. упростен елаборат составен според Законот за изградба на инвестициони објекти („Сл. весник на НРМ“, бр.

33/62) и Одлуката за определување на објекти односно работи за изградба според низната вредност („Сл. весник на НРМ“, бр. 9/63).

3. Доказ за обезбедување на средства за полагање 5% гарантен износ, како и средствата за учество во трошоците на инвестицијата. Доказот да биде заверен од страна на Банката каде што се водат тие средства, со тоа дека Банката е согласна да изврши блокирање на средства до висина на потребните средства за учество и гарантен износ.

4. Потврда за кредитна способност на кредитобарачот од Банката кај која кредитобарачот има текковна или жиро сметка. Оваа потврда не може да биде постара од 10 дена до денот на поднесувањето.

5. Оверен препис од решението за регистрација на стопанската организација, со потврда за промените што настанале од регистрацијата до денот на поднесувањето на барањето за кредит. Потврдата не може да биде постара од 60 дена до денот на поднесувањето на барањето.

6. Извод од записникот од одржаната седница на Работничкиот совет, на која е одлучено претпријатието да се задолжи.

7. Завршна сметка на стопанската организација за последните две години (образец бр. 1 до 8/63), месечен бруто биланс за последниот месец пред поднесувањето на барањето за кредит и периодична претсметка за последниот претсметковен период.

X. Банката може да го услови одобрувањето на кредитот со гаранција на општествената политичка заедница.

XI. Барањето за инвестиционен кредит и инвестиционата програма со сите прилози се поднесува до Стопанската банка на СРМ во Скопје во два (2) примероци.

XII. Од средствата на кредитот не може да се набавува употребувана опрема односно механизација.

XIII. Во сè друго за овој заклучок важат одредбите од Законот за банките и Законот за кредитните и други банкарски работи („Сл. лист на ФНРЈ“, бр. 10/61) и Одлуката за условите и начинот под кои ќе се даваат кредити од средствата предвидени во чл. 10 од Законот за насочување и употреба на средствата на Републиката.

XIV. Овој заклучок влегува во сила првиот ден од објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 1-36

6 април 1964 година

Скопје

СТОПАНСКА БАНКА
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

Генерален директор,
Т. Ивановски, с. р.

Претседател на УО,
В. Гривчев, с. р.

81.

На основа член 35 став 1 од Законот за кредитните и други банкарски работи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10/61), а во врска со Одлуката за условите и начинот под кои ќе се даваат кредити за земјоделството од средствата предвидени во член 10 од Законот за насочување и употреба на средствата на Републиката („Службен весник на СРМ“ бр. 9/64), Наредбата за одобрување на кредити по пат на непосредна спогодба во 1964 год. од страна на Југословенската земјоделска банка за вложување во основни и трајни обртни средства („Службен лист на СФРЈ“ бр. 13/64) и Упатството на Југословенската земјоделска банка за одобрување на кредити во 1964 година по пат на непосредна спогодба од Кредитниот фонд и од други средства наменети за инвестиции во земјоделството, Управниот одбор на Стопанската банка на СРМ донесува

ЗАКЛУЧОК

ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ ПОД КОИ СТОПАНСКАТА БАНКА НА СРМ ВО 1964 ГОД. КЕ ОДОБРУВА ИНВЕСТИЦИОНИ КРЕДИТИ ПО ПАТ НА НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ОД СРЕДСТВОТА ПРЕДВИДЕНИ СО ЗАКОНОТ ЗА НАСОЧУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА СРЕДСТВОТА НА РЕПУБЛИКАТА И ОД ВОНРЕПУБЛИЧКИТЕ ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА

I — Стопанската банка на СРМ во 1964 година ќе одобрува инвестициони кредити по пат на непосредна спогодба за земјоделството од средствата предвидени со Законот за насочување и употреба на средствата на Републиката и од вонрепубличките инвестициони средства наменети за земјоделството, а првенствено за:

1. Изградба и реконструкција на објекти за производство на овошје, грозје, градинарски производи, месо, млеко и јајца за потребите на домашниот пазар и за извоз;

2. Проширување на обработивите површини земја и нивно приведување кон култура;

3. Набавка на основна и приклучна механизација;

4. Проширување и изградба на нови винарски визби и на други објекти за примарна преработка, транспорт и складирање на земјоделски производи;

5. Изградба на објекти за индустриско производство на сточна храна; и

6. Изградба на објекти за наводнување.

Кредитобарателот со својата инвестициона програма и техничка документација мора да докаже дека со бараниот кредит за основни и трајни обртни средства обезбедува најповолно економско, технолошко и техничко решение за високопродуктивно и рентабилно производство и дека е способен, според своето вкупно работење, да го отплати кредитот и да ги изврши сите други обврски спрема општествената заедница.

Одобрените кредити можат да се искористат само за целта за која се одобрени.

II — Корисници на кредитите од точка I на овој заклучок можат да бидат земјоделско-индустриски комбинати, земјоделски стопанства, земјоделски задруги, други работни организации и општествено-политички заедници.

III — Сопственото учество во трошоците на инвестицијата е задолжително и тоа не може да биде помало од 10% од претсметковната вредност на инвестиционото вложување.

По исклучок од претходниот став, сопственото учество не може да биде помало од 5% за кредитите за набавка на основна и приклучна механизација.

За кредитите за откуп на земја чија цена изнесува до 110.000.— дин. по 1 ха за I до III класа, односно 90.000.— дин. по ха за IV до VI класа и до 60.000.— дин. по 1 ха за другите класи, не е задолжително сопствено учество, додека за износот над 110.000.— дин. односно 90.000.— дин. и 60.000.— дин. по 1 ха сопственото учество е задолжително и не може да биде помало од 10% од претсметковната вредност на инвестиционото вложување.

За кредитите за обезбедување на трошоците за агромелиорирање и одводнување на необработиво земјиште, не е задолжително сопствено учество ако трошоците изнесуваат до 100.000.— дин. по 1 ха земјиште. За износот над 100.000.— дин. по 1 ха земјиште сопственото учество е задолжително и не може да биде помало од 10% од претсметковната вредност на инвестиционото вложување.

Гарантниот износ се определува во висина од 5% од износот на одобрениот кредит.

IV — Во кредитите од точка I кои Стопанската банка ќе ги одобрува, републичките средства во однос на претсметковната вредност на инвестициите не можат да учествуваат со повеќе од:

— 40% од износот над 110.000 дин. по 1 ха за I до III кл. односно над 90.000 дин. по 1 ха за IV до VI класа и над 60.000 дин. по 1 ха за другите класи земја;

— 40% од износот над 100.000 дин. по 1 ха за агромелиорирање и одводнување на необработиво земјиште;

— 25% за агрегати со гарнитури на цевки за наводнување;

— 45% за друга основна и приклучна земјоделска механизација; и

— 40% за изградба на објекти, односно проширување, реконструкција и модернизација на постојните земјоделски објекти со кои се постигнува крупно и рентабилно производство на земјоделски производи за потребите на домашниот пазар и за извоз.

Во сè друго (рок на отплата, интересна норма и другите услови), кредитите од точ. I Банката ќе ги одобрува според Упатството на Југословенската земјоделска банка за одобрување на кредити во 1964 година по пат на непосредна спогодба од кредитниот фонд и од други средства наменети за инвестиции во земјоделството.

V — Банката може одобрувањето на кредитот да го услови со гаранција.

VI — Првенство во добивањето на кредит по овој заклучок ќе имаат покрупни земјоделски организации, кои што:

— со инвестиционото вложување го подобруваат стопанисувањето на организацијата во целина и обезбедуваат поголеми норми на рентабилност, и

— понудат поголемо сопствено учество во трошоците на инвестицијата.

VII — Барањето за кредит се поднесува до територијално надлежната комунална банка во 3 примерка и тоа на обр. ПБ бр. 341 за сите намени, со исклучок на механизација и земја за кои барањето се поднесува на обр. ПБ бр. 309, со тоа што кон него, покрај инвестициониот елаборат и другите прилози (спецификации и сл.) се приложува и следната документација во 3 примерка.

1. Доказ за обезбедување на средства за полагање на 5% гарантен износ и на средства за учество во трошоците на инвестицијата, и тоа:

— за дел од средствата што се обезбедуваат од Локалниот инвестиционен фонд и од средствата на комуналната банка — Одлука на управниот одбор на комуналната банка за обезбедување на тие средства;

— за дел од средствата што ги обезбедува самиот инвеститор — решение на работничкиот односно задружниот совет на стопанската организација за обезбедување на средствата со куса анализа и потврда од банката дека инвеститорот располага односно дека ќе располага со овие средства;

2. потврда за кредитната способност на кредитобарателот издадена од страна на банката кај која кредитобарателот има текушта односно жиро сметка. Оваа потврда не може да биде постара од 10 дена од денот на поднесувањето на барањето;

3. оверен препис од решението за регистрација на стопанската организација — кредитобарателот;

4. извод од записникот за одржаната седница на работничкиот совет, односно задружниот совет, или највисокиот орган за управување, на која е одлучено стопанската организација односно уставата да се задолжи;

5. завршна сметка на стопанската организација за последните две години (обр. бр. 14 и 15), месечен бруто биланс за последниот месец пред поднесувањето на барањето за кредит и периодична претсметка за последниот претсметковен период; и

6. доказ за уплатен надоместок за преглед на инвестициониот елаборат според Тарифата на Југословенската земјоделска банка во одреден износ.

VIII — Поднесените барања за кредит во 1963 година по пат на непосредна спогодба, доколку одговараат на поставените услови со овој заклучок, ќе се разгледуваат и одобруваат по условите на Заклучокот.

IX — Барањата за кредит според овој заклучок можат да се поднесуваат почнувајќи од петтиот ден од неговото објавување во „Службен весник на СРМ“, а Стопанската банка на СРМ вед-

наш ќе ги зема во разгледување и доколку ги исполнуваат условите на Заклучокот ќе бидат одобрувани во рамките на расположивите средства.

X — Во сè друго за овој заклучок важат одредбите од Законот за банките и Законот за кредитните и другите банкарски работи („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 10/61), Одлуката за условите и начинот под кои ќе се даваат кредити за земјоделство од средствата предвидени во член 10 од Законот за насочување и употреба на средствата на Републиката, како и другите постојни прописи.

Бр. 1-31

21 март 1964 година

Скопје

СТОПАНСКА БАНКА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Генерален директор,
Т. Ивановски, с. р.

Претседател на УО,
В. Гривчев, с. р.

По извршеното сравнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Законот за насочување и употребата на средствата на Републиката („Службен весник на СРМ“ бр. 2/64), се поткраднале грешки, па се дава

ИСПРАВКА

НА ЗАКОНОТ ЗА НАСОЧУВАЊЕ И УПОТРЕБАТА НА СРЕДСТВАТА НА РЕПУБЛИКАТА

Во член 6 во шестиот ред по зборот: „Социјалистичка“ треба да се додаде зборот: „Република“.

Во член 12 став 2 алинеја прва во осмиот ред одозгора по зборот: „Железарницата“ треба да се стави запирка.

Во член 13 став 1 во шестиот ред одозгора наместо зборот „средство“ треба да стои зборот „средства“.

Од Собранието на СРМ, бр. 761 од 11 април 1964 година — Скопје.

Објасен дел

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 34, страна 103 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Саат Кула — Скопје број 03/1-6227/62 од 11.V.1963 година кон Занаетчкиот кондурациски дуќан „Пролетер“ — Скопје, се припојува Услужната занаетчиска папуциска задруга „Чаир“ — Скопје. Спојувањето е одобрено и со решението на Народниот одбор на општината Кале — Скопје број 309 од 1.III.1963 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 344/63. (702)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 698, страна 1131, книга II е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Услужната занаетчиска кондурациска задруга „Чаир“, Скопје, бидејќи со решението на Народниот одбор на општината Саат Кула — Скопје број 03/1-6227/62 од 11. V. 1963 година и решението на Народниот одбор на општината Кале — Скопје број 309 од 1. III. 1963 година е припоена кон Занаетчискиот кондурациски дуќан „Пролетер“ — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 345/63. (703)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 178, страна 478 е запишано следното: Рјабосапко И. Глигор, досегашен потписник на Претпријатието за распределба на електрична енергија „Електросветлост“ — Тетово, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За нов потписник на претпријатието е назначен Димитрије Манојловски, шеф на сметководството. Тој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува со стариот регистриран потписник Благоја Буневски, директор, сметано од 6. II. 1963 година, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 97/63. (704)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 96, страна 225 е запишано следното: Меџит Лоџи, досегашен раководител на Продавницата „Јута“ во Гостивар, ул. „Црвена ѕвезда“ бр. 66, е разрешен од должност. За раководител на продавницата е назначен Јанкоски Стево, сметано од 31. V. 1963 година кој нема да биде потписник.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 347/63. (761)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 96, страна 225 е запишано следното: Изет Мемед, досегашен раководител на Продавницата „Текстил“ во Гостивар, ул. „Црвена ѕвезда“ бр. 54 на Трговското мешовито претпријатие на големо и мало „Кораб“ — Гостивар, е разрешен од должност. За раководител на продавницата е назначен Илиевски Стојан, сметано од 31. V. 1963 година, кој нема да биде потписник.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 348/63. (762)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 96, страна 225 е запишано следното: Миле Трнески, досегашен раководител на Продавницата во Гостивар, ул. „Борис Кидрич“ бр. 40 на Трговското претпријатие на мало и големо „Кораб“

— Гостивар, е разрешен од должност. За раководител на продавницата е назначен Љубе Рафајловски, сметано од 31. V. 1963 година, кој нема да биде потписник.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 350/63. (763)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 96, страна 225 е запишано следното: Ристовски Перо, досегашен раководител на Продавницата „Универзал“ во Гостивар на Трговското претпријатие на мало и големо „Кораб“ — Гостивар, е разрешен од должност. За раководител на продавницата е назначен Сагири Јусуф, кој нема да биде потписник, сметано од 31. V. 1963 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 351/63. (764)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 96, страна 225 е запишано следното: Осман Кализи, досегашен раководител на Продавницата „Букет“ во Гостивар ул. „ЈНА“ на Трговското мешовито претпријатие на мало и големо „Кораб“ од Гостивар, е сменет од должност. За раководител на продавницата е назначен Бошкоски Здравко, кој нема да биде потписник, сметано од 31. V. 1963 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 352/63. (765)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 96, страна 225 е запишано следното: Гоко Наковски, досегашен раководител на Продавницата „Центар“ во Гостивар, ул. „Црвена ѕвезда“ бр. 57 на Трговското претпријатие за промет со мешовити стоки „Кораб“ — Гостивар, е разрешен од должност. За раководител на продавницата е назначен Дамјаноски Гаврил, кој нема да биде потписник, сметано од 31. V. 1963 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 353/63. (766)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 562, страна 159 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Идадија — Скопје број 517 од 8. I. 1963 година и решението на Народниот одбор на општината Кавадарци број 03-1493 од 22. V. 1962 година кон Претпријатието за промет со жито и преработки од жито на големо „Жито Македонија“ — Скопје се припојува Трговското претпријатие на мало за промет со брашно, леб и печиво „Морејка“ од Кавадарци како филијала во Кавадарци и во иднина ќе го носи следниот назив: Претпријатие за промет со жито и преработки од жито на големо „Жито Македонија“ — Скопје — Филијала во Кавадарци.

Предмет на работењето ѝ е: откуп и промет со житарици, ориз и грав, преработка на житарици и промет со преработки од житарици, производ-

ство и промет со леб, печива и тестенини, откуп и промет на сточна храна, производство на нишесте, овошни конзерви и промет со истите, откуп и продажба на компир и кромид.

Филијалата е основана од Народниот одбор на општината Идадија — Скопје број 517 од 8. I. 1963 година и решението на Народниот одбор на општината Кавадарци број 03-1493 од 22. V. 1963 год.

Филијалата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат во границите на овластувањето: Петар Трајчев, директор на филијалата, Георги Атанасов и Диме Милков.

Со припојувањето Трговското претпријатие на мало за промет со брашно, леб и печиво „Морејка“ — Кавадарци, се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните од рег. број 262, страна 749.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 46/63. (798)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 172, страна 459 е запишано следното: На досегашните потписници на Електричното претпријатие „Маврово“ од Гостивар и тоа: Пиро Василевски, директор, инж. Миодраг Прохаска и Крсто Бундалевски, книговодител, им престанува правото за потпишување, бидејќи се разрешени од должност.

За директор на претпријатието е назначен со решението на Народниот одбор на општината — Гостивар број 01-2479 од 3. IV. 1963 година Гере Герасимовски. Тој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува со новоназначените потписници: инж. Здравко Богданоски и Осман Кукуљи, книговодител, и стариот регистриран потписник Владо Јаневски, шеф на сметководниот сектор, сметано од 29. IV. 1963 година, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 286/63. (767)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 562, страна 158 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Идадија — Скопје број 515 од 8. I. 1963 година и решението на Народниот одбор на општината Куманово број 5390/1 од 10. IV. 1963 година кон Претпријатието за промет со жито и преработки од жито на големо „Жито Македонија“ од Скопје — Филијала во Куманово се припојува Занаецкиската леболекарска задруга „Напредок“ од Куманово.

Со припојувањето задругата се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните од рег. бр. 240, страна 831, книга I.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 45/63. (768)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 175, страна 467 е запишано следното: Покрај досегашниот потписник на Угостителското претпријатие „Пелистер“ — Скопје Мирчевски Аврам, директор, претпријатието ќе го потпишу-

ваат, задолжуваат и раздолжуваат и новоназначените потписници: Кузман Узуновски, шеф на сметководството, и Живко Мијовски, технички директор, сметано од 31. V. 1963 година, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 355/63. (771)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 63, страна 217 е запишано следното: Досегашниот управен одбор на Земјоделската задруга „Слога“ од Гевгелија е сменет од должност. За членови на новиот управен одбор, согласно со записникот од Задружниот совет од одржаното заседание на 7. V. 1963 година, се избрани следните лица: Андон Брзилов, претседател, Димитар Лазаров, Бранко Колев, Боро Чурлинов, Јован Јованов, Ристо Јанев, Илија Илков, Васил Чурлинов, Коста Мутаевичев, Ристо Аврамов и Митко Георгиев, управник на задругата.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 373/63. (779)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 193, страна 515 е запишано следното: Грксов Гошо, досегашен в. д. директор на Занаецкиското производно претпријатие „Таан алва“ — Кавадарци, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За в. д. директор на претпријатието е назначен со решението на Народниот одбор на општината Кавадарци број 01-6356 од 14. VII. 1962 година Владо Панов Ридов. Тој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува со стариот регистриран потписник Крстев Д. Тодор, шеф на сметководството, сметано од 30. V. 1963 година, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 346/63. (783)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 294, страна 759 е запишано следното: На досегашниот потписник на Претпријатието за изработка на автокаросерии и автобуси „11 октомври“ — Скопје Славе Наумовски, шеф на сметководството, му престанува правото за потпишување.

За шеф на сметководството на претпријатието е назначен Љубе Петрушевски. Тој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува со старите регистрирани потписници и тоа: Орде Ивановски, директор, Атанас Марковски, Методија Кулевски, технички директор, Никола Ризовски, секретар, и Стево Ефтимски, комерцијален директор, сметано од 1. VI. 1963 година, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 356/63. (785)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 126, страна 347 е запишано следното:

Велимир Ванковски, досегашен потписник на Металскиот завод „Тито“ — Скопје, в. д. шеф на општиот сектор, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За нов потписник на заводот е назначен Кузмановски Ламбе Здравко. Тој заводот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува со старите регистрирани потписници и тоа: Живко Тодоровски, директор, Благој Серафимовски, шеф на сметководството, инж. Цветко Чолак, шеф на производниот сектор, инж. Радмило Ивковиќ, директор, сметано од 1. VI. 1963 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 358/63. (786)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 233, страна 637 е запишано следното: На досегашниот потписник на Фабриката за метален намештај „Браќа Кошулчеви“ — Титов Велес, Масинов Ѓорѓи Јордан, шеф на сметководството, му престанува правото за потпишување.

За шеф на сметководството на фабриката е назначен Шескокалов Ристо. Тој фабриката ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува со старите регистрирани потписници и тоа: Ѓорѓиев Тихомир, директор, Ѓорѓиев Јован Никола, шеф на сметководството, и Ноевски Илија, секретар, сметано од 25. V. 1963 година, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 339/63. (792)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 315, страна 949 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Кавадарци број 03-171 од 18. III. 1963 година дејноста на Занаечкиското производно услужно претпријатие „Тиквешанка“ од Кавадарци се проширува и во иднина е: производство на јоргани, душеци и разни постели, производство на килими и теписи, кројачка дејност и изработка на разна конфекција, талетарска и декораторска дејност, плетачка (трикотажна) дејност, кожаро-крзнарско-курчиска дејност, столарска дејност (производство на намештај и градежна столарија), паркетарска дејност, стаклорезачка дејност и влачење на волна, памук и партали.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 235/63. (527)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 193, страна 515 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Кавадарци — Одделение за стопанство број 03-3300 од 1. V. 1963 година фирмата на Индустриското производно претпријатие „Таан алва“ од Кавадарци во иднина се менува и ќе гласи: Занаечкиско производно претпријатие „Таан алва“ — Кавадарци.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 301/63. (528)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 53, страна 153 и под рег. бр. 542 страна 3, книга II е запишано следното: На досегашните шефови на сметководството на Индустрискиот погон „Препород“ — Идризово, Занаечкиот погон — Идризово и Економијата — Идризово на Казнено-поправителниот дом — Идризово и тоа: Зафировски Стојче, Петковски Ѓорѓиев Павле и Пеновски Борис Киро им престанува правото за потпишување.

За нов шеф на сметководството на трите горенаведени погони е назначен Вељановски Бранко. Тој погоните ќе ги потпишува, задолжува и раздолжува со старите регистрирани потписници Савевски Мишо, пом. управник, Мешковски Методијев Наќо, управник, и новоназначениот потписник Мешковски Драган, началник на Одделението за општи и правни работи, сметано од 9. V. 1963 година, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 299/63. (531)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 418, страна 1126 е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Градежното претпријатие „Балкан“ од Скопје, бидејќи со решението на Народниот одбор на општината Кале — Скопје број 4376 од 8. IV. 1963 година е одобрен ликвидациониот биланс.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 282/63. (532)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 287, страна 1117, книга I, е запишано следното: Градежното и проектантско претпријатие „Љуботен“ — Тетово, бидејќи ги исполнува условите предвидени со Правилникот за условите за регистрација на организациите што се занимаваат со изработка на инвестициона техничка документација по чл. 2, точка 2 и 3 и чл. 4 („Службен лист на ФНРЈ“, број 33) во иднина ќе продолжи со својата работа со изработка на техничка документација за објекти на општествен стандард, станбени згради и комунални објекти.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 291/63. (533)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 290, страна 1135, книга I е запишано следното: Покрај досегашните потписници на Трговското претпријатие за промет на големо и мало со текстил и кожна галантерија „Јелаќ“ од Тетово и тоа: Бурханидин Мухидини, в. д. директор, Јован Спиоровски, комерцијалист, и Ленка Кировска, шеф на сметководството, претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува и новоназначениот потписник Синани Вејсела Бедри, секретар, сметано од 8. V. 1963 година, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 297/63. (534)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 215, страна 603 е запишано следното: Влаже Србиновски, досегашен директор на Занаецкиот дуќан — мелница „Шар“ од село Теарце, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За директор на занаетчикиот дуќан е назначен со решението на Народниот одбор на општината Теарце број 01-6482/1 од 11.VIII.1960 година Свилен Микиќ. Тој дуќанот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува со новоназначениот потписник Јован Кузмановски, книговодител, сметано од 26.IV.1963 година, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 280/63. (535)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 11, страна 41 е запишано следното: Досегашниот управен одбор на Земјоделската задруга „Иднина“ од Куманово е сменет од должност. Согласно со одлуката од 25.IV.1963 година на Здружниот совет на задругата за членови на новиот управен одбор се избрани следните лица: Стојче Алексовски, претседател, Трајко Димитриевски, Раде Стојчиќ, Воја Тасевски, Душко Петрушевски, Јордан Георгиевски, Киро Смилковски, Душко Ангеловски, Ефто Ванев, Киро Бошковски и Јанко Илиевски.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 306/63. (579)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 194, страна 568 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Крива Паланка број 02-7084/1 од 26.XII.1962 година дејноста на Услужното транспортно претпријатие за превоз на стоки и патници „Пролетер“ од Крива Паланка во иднина се проширува и со: да врши услуги на поправка и одржување на моторните возила и да врши набавка и продажба на погонски материјал (нафта, бензин, масло и др.).

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 305/63. (581)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 732, страна 191, книга III е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Кисела Вода — Скопје под број 04-13346/62 од 20.IV.1963 година фирмата на Претставништвото во Скопје, кеј „13 ноември“ бр. 67 на Заводот РР — Ниш се менува и во иднина ќе гласи: Електронска индустрија — Ниш — Трговско претставништво во Скопје, ул. „Кочо Рацин“ бр. 75.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 318/63. (583)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 657, страна 871, книга II е запишано

следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Идадија — Скопје број 02/4-4542/1 од 14.III.1963 година седиштето на Претставништвото во Скопје на „Машинбиро“ — биро за посредување во прометот на основните средства — Загреб се преместува од ул. „Илинденска“ бр. 28 на ул. „Маршал Тито“ број 5 (Хотел „Бристол“).

Досегашниот раководител на Претставништвото Ристо Накевски е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За раководител на претставништвото е назначен Рафајловски Никола, којшто ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, сметано од 17.V.1963 година, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 319/63. (584)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 546, страна 55, книга II е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Каменоломот „Кисела Вода“ — Скопје, бидејќи со решението на Народниот одбор на општината Кисела Вода — Скопје број 1461 од 19.II.1963 година и решението на Народниот одбор на општината Идадија — Скопје број 714 од 11 и 16.II.1963 година се припојува кон Градежното претпријатие за нискоградба „Вардар“ — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 183/63. (585)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 68, страна 197 е запишано следното: На Претпријатието за електроника и фина механика „Бран“ — Скопје обврската пред банката на потписниците во иднина е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 317/63. (587)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 295, страна 761 е запишано следното: На досегашните потписници на Претпријатието за автобуски сообраќај — Скопје: Орде Ивановски, принуден управник, Прличков Јордан, раководител на сметководниот сектор, Пејич Милун и Златков Љупчо им престанува правото за потпишување, бидејќи се сменети од должност.

За нови потписници на претпријатието се назначени следните лица: инж. Златков Љупчо, директор, Јанко Илиевски, раководител на стопанско-сметководниот сектор, и Јордан Прличков, шеф на сметководството, сметано од 15.IV.1963 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 233/63. (588)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 163, страна 441 е запишано следното: Глигор Ј. Видински, досегашен раководител на Продавницата во Скопје, улица „Луј Пастер“ број 5, на фабриката за кожи, крзна, галантерија и

конфекција „7 април“ — Високо, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За раководител на продавницата е назначен Бачваровски Цветко. Тој продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, сметано од 16. V. 1963 година, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 314/63. (589)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 160, страна 431, книга I е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Продавницата број 7 во Скопје, ул. „Орце Николов“ бр. 8, на Слаткарското претпријатие „Блед“ од Скопје, согласно со одлуката број 23 од 10. V. 1963 година на Работничкиот совет на претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 307/63. (590)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 548, страна 67, книга II е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Претставништвото „Аутотрг“ во Скопје, ул. „Маршал Тито“ бр. 5, на Претпријатието за промет со половни моторни возила „Ауто-техна“ — Загреб, согласно со одлуката на работничкиот совет од 10. V. 1963 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 304/63. (591)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 98, страна 397 е запишано следното: Досегашниот управен одбор на Земјоделската задруга „Ново маало“ — Гостивар е сменет од должност. За членови на новиот управен одбор согласно записникот на Задружниот совет од 8. IV. 1963 година се избрани следните лица: Секула Јурукоски, претседател, Косто Костоски, Исо Илјази, Неим Адем, Дилавер Незири, Минуп Аручи, Драге Симоски, Дилавер Керала и Методија Лазаревски.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 320/63. (631)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 9, страна 31 е запишано следното: Зојчевски Александар, досегашен раководител на Продавницата во Куманово на Југословенскиот комбинат за гуми и обувки „Борово“ — Борово, е разрешен од должност. За раководител на продавницата е назначен Тасевски Ангелов Петар, кој ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, сметано од 14. V. 1963 година, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 311/63. (632)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 86, страна 345, книга I е запишано следното: Се брише

од регистарот на задругите Земјоделската задруга „Пирибег“ од село Беловиште, Тетовска околија, бидејќи со решението на Народниот одбор на општината Теарце број 01-1885/1 од 16. III. 1963 година е припоена кон Земјоделската задруга „Љуботен“ од село Вратница.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 322/63. (635)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 292, страна 1147, книга II е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Угостителскиот дуќан со редовна претсметка „Вратница“ во село Вратница, бидејќи со решението на Народниот одбор на општината Теарце број 02-1885/1 од 16. III. 1963 година е припоен кон Земјоделската задруга „Љуботен“ од село Вратница.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 323/63. (636)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 76, страна 305 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Теарце број 01-1885/1 од 16. III. 1963 година кон Земјоделската задруга „Љуботен“ од село Вратница се припојува Земјоделската задруга „Пирибег“ од село Беловиште и Угостителскиот дуќан со редовна претсметка „Вратница“ од село Вратница.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 324/63. (637)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 163, страна 445 е запишано следното: Инж. Наум Манчевски, досегашен раководител на I градилиште во Скопје на Градежното претпријатие „Црвена ѕвезда“ — Гостивар, е сменет од должност и му престанува правото за потпишување.

За раководител на градилиштето е назначен Данаилов Лазаров Момчило, којшто ќе го потпишува, задолжува и раздолжува сметано од 22. IV. 1963 година, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 190/63. (638)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите рег. бр. 27, страна 103 е запишано следното: На досегашните потписници на Земјоделската задруга „Лирија“ од село Белановце, Кумановска околија, и тоа: Нуредин Селими, управник, и Алија Азема, претседател на управниот одбор, им престанува правото за потпишување.

За управник на задругата е назначен Реџеп Бајро. Тој задругата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува со новоназначените потписници: Гелевски Спасов Александар, шеф на сметководството, и Бељули Азема Али, комерцијалист, сметано од 14. V. 1963 година, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 310/63. (684)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 301, страна 391 е запишано следното: На досегашните потписници на Трговското претпријатие на мало и големо за откуп на селскостопански производи и продажба, набавка на прехранбени и индустриски стоки, како и градежен материјал и огревно дрво „Михајлово“ од село Конопиште и тоа: Коло Данаилов Муржов, благајник, Боро Славков Марков, комерцијалист, и Костадин Донов Попов, магацинер, им престанува правото за потпишување, бидејќи се разрешени од должност.

За нови потписници на претпријатието се назначени следните лица: Ристо Атанасов, директор, и Данаилов Никола, книговодител, сметано од 1.IX.1962 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 579/62. (1435)

ИСПРАВКА

Во огласот промена на потписници на Трговското претпријатие на мало „Малина“ од Титов Велес, објавен во „Службен весник на СРМ“ бр. 38/63, на страна 727 под огласен број 1318, во вториот став, ред 7 по зборовите „Ордан Давчев“, испуштени се зборовите „шеф на комерцијалното одделение, и Гошо Шурев“.

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

ЛИЧНИ КАРТИ

Лична карта рег. бр. 94901, серија бр. 0205642 издадена од СВР — Скопје на име Гордана Јован Митровска, Скопје. (4568)

Лична карта рег. бр. 97683, серија бр. 0631701 издадена од СВР — Скопје на име Крсто Китан Митровски, Скопје. (4569)

Лична карта рег. бр. 8464, серија бр. 0404974 издадена од СВР — Штип на име Вонде Цанев Мицов, Скопје. (4570)

Лична карта рег. бр. 126840, серија бр. 0523321 издадена од СВР — Скопје на име Костадинка Јован Мицова, Скопје. (4571)

Лична карта рег. бр. 28553, серија бр. 0685403 издадена од СВР — Тетово на име Горѓи Киро Николовски, Скопје. (4572)

Лична карта рег. бр. 38279, серија бр. 0034722 издадена од СВР — Скопје на име Сирма Горѓи Стојановска, Скопје. (4573)

Лична карта рег. бр. 60861, серија бр. 0047712 издадена од СВР — Скопје на име Стојан Михајло Стојанов, Скопје. (4574)

Лична карта рег. бр. 17051, серија бр. 0019120 издадена од СВР — Скопје на име Никола Мане Трпковски, Скопје. (4575)

Лична карта рег. бр. 22586, серија бр. 0067034 издадена од СВР — Скопје на име Методије Тодор Уневски, Скопје. (4576)

Лична карта рег. бр. 81574, серија бр. 0057538 издадена од СВР — Скопје на име Демир Медија Абдулов, Скопје. (4577)

Лична карта рег. бр. 9332, серија бр. 0584842 издадена од СВР — Скопје на име Бајрам Зекир Исмаилов, Скопје. (4578)

Лична карта рег. бр. 65414, серија бр. 0072488 издадена од СВР — Скопје на име Мукадије Рамиз Касум, Скопје. (4579)

Лична карта рег. бр. 143384, серија бр. 0180398 издадена од СВР — Скопје на име Ашим Асан Мустафа, Скопје. (4580)

Лична карта рег. бр. 8557, серија бр. 0585067 издадена од СВР — Скопје на име Мусли Осман Муслиовски, Скопје. (4581)

Лична карта рег. бр. 23469, серија бр. 0552754 издадена од СВР — Куманово на име Казим Идриз Сејдиов, Скопје. (4582)

Лична карта рег. бр. 104829, серија бр. 0257020 издадена од СВР — Скопје на име Авди Шефки Хоџа, Скопје. (4583)

Лична карта рег. бр. 30064, серија бр. 0522384 издадена од СВР — Скопје на име Страте Деспот Буцевски, Скопје. (4584)

Лична карта рег. бр. 31546, серија бр. 0101783 издадена од СВР — Битола на име Јадо Стојан Димовски, Скопје. (4585)

Лична карта рег. бр. 66235, серија бр. 0656222 издадена од СВР — Скопје на име Александар Сокол Живчевски, Скопје. (4586)

Лична карта рег. бр. 17152, серија бр. 0355570 издадена од СВР — Скопје на име Панче Горев Илиев, Скопје. (4587)

Лична карта рег. бр. 10444, серија бр. 0754969 издадена од СВР — Охрид на име Боро Јордан Марукушкоски, Скопје. (4588)

Лична карта рег. бр. 135276, серија бр. 0515388 издадена од СВР — Скопје на име Андон Аце Младеновски, Скопје. (4589)

Лична карта рег. бр. 24072, серија бр. 0070762 издадена од СВР — Скопје на име Трпе Петре Петковски, Скопје. (4590)

Лична карта рег. бр. 13551, серија бр. 0016980 издадена од СВР — Скопје на име Љубомир Саве Ракиќ, Скопје. (4591)

Лична карта рег. бр. 2049, серија бр. 0001215 издадена од СВР — Скопје на име Лазар Доче Дамјановски, Скопје. (4594)

Лична карта рег. бр. 18147, серија бр. 0258838 издадена од СВР — Скопје на име Трипун Горѓиевски, Скопје. (4595)

Лична карта рег. бр. 119967, серија бр. 0439817 издадена од СВР — Скопје на име Евдокија Гаврил Коцева, Скопје. (4596)

Лична карта рег. бр. 48596, серија бр. 0608850 издадена од СВР — Скопје на име Гурѓа Трајан Мијушковиќ, Скопје. (4597)

Лична карта рег. бр. 5285, серија бр. 0020249 издадена од СВР — Скопје на име Васил Петров Стојановски, Скопје. (4594)

Лична карта рег. бр. 45139, серија бр. 0630578 издадена од СВР — Скопје на име Димитар Илија Стојчевски, Скопје. (4595)

Лична карта рег. бр. 128116, серија бр. 0511857 издадена од СВР — Скопје на име Бранка Тодор Смилевска, Скопје. (4592)

Лична карта рег. бр. 18420, серија бр. 0594540 издадена од СВР — Скопје на име Ване Воје Спасовски, Скопје. (4593)

КОНКУРСИ

На основа чл. 13 ст. 1 од Правилникот за работните односи на органите на управата на Собранието на општината Кисела Вода — Скопје, Комисијата за засновање и откажување на работни односи на Собранието на општината Кисела Вода — Скопје

распишува

КОНКУРС

за пополнување на следните работни места:

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. Шеф на Отсекот за просвета | 1 |
| 2. Шеф на Отсекот за регулација | 1 |
| 3. Инженери архитекти | 3 |
| 4. Градежен инженер | 1 |
| 5. Градежни техничари | 3 |
| 6. Планер | 1 |
| 7. Референт за промет | 1 |
| 8. Референт за трудбеничко управување | 1 |
| 9. Инспектор по труд | 1 |
| 10. Пазаришен инспектор | 1 |

УСЛОВИ:

— За работното место под ред. бр. 1 — висока стручна спрема, филозофски факултет и работен стаж најмалку 5 години;

— За работното место под ред. бр. 2 — висока стручна спрема, геодетски факултет и работен стаж најмалку 3 години. Стан обезбеден;

— За работното место под ред. бр. 3 — висока стручна спрема технички факултет, работен стаж најмалку 5 години. Стан обезбеден;

— За работното место под ред. бр. 4 — висока стручна спрема, технички факултет и работен стаж најмалку 3 години. Стан обезбеден;

— За работното место под ред. бр. 5 — средно-техничка школа и работен стаж најмалку 3 години. Стан обезбеден;

— За работното место под ред. бр. 6 — висока стручна спрема, завршен економски факултет и работен стаж најмалку 3 години;

— За работното место под ред. бр. 7 — висока стручна спрема, завршен економски факултет и работен стаж најмалку 3 години;

— За работното место под ред. бр. 8 — висока стручна спрема, завршен правен факултет и работен стаж најмалку 3 години.

— За работното место под ред. бр. 9 — висока или виша стручна спрема, завршен правен факултет или виша управна школа и работен стаж најмалку 3 години;

— За работното место под ред. бр. 10 — висока стручна спрема — завршен правен факултет и работен стаж најмалку 3 години.

Кандидатите треба да достават молби таксирани со по 50 динари таксени марки и документи предвидени по чл. 31 од ЗЈС, како и куса биографија за досегашната работа.

Платата се одредува според Правилникот за личните примања на службениците на Собранието на општината Кисела Вода — Скопје.

Конкурсот е отворен до пополнување на работните места. (475)

Комисијата за службенички работи при Собранието на општината Неготино, на основа член 21 од Законот за јавните службеници („Сл. лист на ФНРЈ“ бр. 53/57)

распишува

КОНКУРС

за пополнување на следните упразнети работни места во органите на управата на Собранието на општината Неготино и тоа:

1. Шеф на Отсекот за општа управа и внатрешни работи,
2. Референт за работни односи, работен стаж и овластен инспектор,
3. Референт по урбанизам и регулација — геометар.

УСЛОВИ:

За работното место под 1) — правен факултет или виша управна школа со 2 години практика;

За работното место под 2) — виша управна школа со 2 години практика, или средна стручна спрема со 3 години управна служба;

За работното место под 3) — средно техничко училиште — геодетски отсек со 3 години практика и положен стручен испит.

Плата според Законот за јавните службеници, додека полагајната плата по Одлуката за полагајните плати на Собранието на општината Неготино.

Конкурсот трае до пополнување на работните места, сметано од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Кандидатите покрај молбата, правилно таксирани со 50 динари административна такса, да ги поднесат и документите предвидени по член 31 од ЗЈС, документите за школската спрема со работниот стаж, биографија за движењето во службата.

Молбите со документите се поднесуваат до Собранието на општината Неготино. (469)

Републичкиот секретаријат за просвета, согласно член 33 и 36 од Законот за јавните службеници

распишува

КОНКУРС

за пополнување на работното место референт за анализирање и проучување системот на финансирањето и распределбата на доходот во училиштата

Услови: Завршен економски факултет — настава од II степен.

Рок за поднесување на пријавите за конкурсот со потребни документи по член 31 од ЗЈС е 15 дена по објавувањето на конкурсот. (474)

**КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ ЗАВОДОТ
ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА — КУМАНОВО**

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на следното работно место:

1. Шеф на епидемиолошкото одделение

Услови:

Кандидатот треба да е лекар од општа практика со повеќе години служба или специјалист по епидемиологија.

Плата по Правилникот за распределба на личен доход на работниците при Заводот за здравствена заштита — Куманово.

Молбите прописно таксирани да се доставуваат до Заводот за здравствена заштита (Конкурсна комисија) — Куманово.

Конкурсот трае до пополнување на работното место. (466)

Во смисла на чл. 60 од Статутот на КЗСО и чл. 27 од Правилникот за трудови односи, Конкурсната комисија на Комуналниот завод за социјално осигурување — Охрид

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на работното место во КЗСО — Охрид:

1. Финансов ревизор

У С Л О В И:

Кандидатот да има виша или средна школска стручна спрема и 3 години соодветна службеничка практика.

Молбите правилно таксирани со потребните документи за засновање трудов однос да ги достават на адреса: Комунален завод за социјално осигурување — Конкурсна комисија — Охрид во рок од 15 дена по објавување на конкурсот во „Сл. весник на СРМ“.

Плата по Правилникот за распределба на личен доход на работниците на Комуналниот завод за социјално осигурување во Охрид.

Конкурсот ќе биде во важност до пополнување на работното место. (471)

Комисијата за службенички работи на Советот на работниот колектив на Собранието на општината Бистрица

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на следното работно место:

1. Приправник во рефератот по стопанско планирање, анализа и фондови.

У С Л О В И:

Кандидатите треба да имаат завршено економски факултет — приправници.

Плата по Правилникот за средствата за работа на органот на управата на Собранието на општината — Бистрица.

Молбите таксирани со 50 динари таксена марка ќе се примаат во Собранието на општината Бистрица — Битолско.

Конкурсот трае 15 дена од објавувањето. (473)

Советот за школство просвета и култура при Собранието на општината Старо Нагоричане на својата седница, одржана на ден 28. III. 1964 година, на основа чл. 244 од ЗЈС и чл. 10 од Правилникот за спроведување на конкурсите во просветни и други установи за воспитување и образование, како и чл. 154 точ. 7 од Законот за основното училиште

распишува

РЕДОВЕН КОНКУРС

за пополнување на упразнетите места во просветните установи во учебната 1964/65 година, и тоа:

I

**Основно централно училиште во с. Драгоманце
(македонски наставен јазик)**

1. Наставник по македонски јазик	1
2. Наставник по српски и македонски јазик	1
3. Наставник по француски јазик	1
4. Наставник по математика	1
5. Наставник по историја и географија	2
6. Наставник по физика и ОТО	1
7. Наставник по домаќинство и физичко воспитување	1
8. Наставник по музичко и ликовно воспитување	1
9. Учител за одделенска настава	1

а) за подрачни училишта — одделенска настава

1. село Жегљане	2
2. село Челопек	1

II

**Основно централно училиште во с. Бајловце
(македонски наставен јазик)**

1. Управител на училиштето	1
2. Наставник по македонски јазик	1
3. Наставник по срп. хрв. јазик	1
4. Наставник по историја и географија	1
5. Наставник по француски јазик	1
6. Наставник по физика и ликовно воспитување	1
7. Наставник по физика и математика	1
8. Наставник по домаќинство и физичко воспитување	1

а) за подрачни училишта — одделенска настава

1. село Аљинце учител	1
2. село Жељувино учител	1
3. село Дејловце учител	1
4. село Рамно учители	2

III

**Основно централно училиште во село Облавце
(македонски наставен јазик)**

1. Управител на училиштето	1
2. Наставник по француски јазик	1
а) за подрачни училишта — одделенска настава	
1. село Ругинце учители	2
2. село Орах учител	1
3. село Канарево учител	1

IV

Основно централно училиште во с. Старо
Нагоричане

(српско-хрватски наставен јазик)

- | | |
|--|---|
| 1. Управител на училиштето | 1 |
| 2. Наставник по македонски јазик | 1 |
| 3. Наставник по историја и географија | 1 |
| 4. Наставник по математика | 1 |
| 5. Наставник по физика и ОТО | 1 |
| 6. Наставник по француски јазик | 1 |
| 7. Учител за одделенска настава за подрачната паралелка во село Никуљане | 1 |

V

Основно училиште во с. Чегирце

(српско-хрватски наставен јазик)

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. Управител на училиштето | 1 |
| 2. Наставник по историја и географија | 1 |
| 3. Наставник по француски јазик | 1 |

VI

Учители за одделенска настава

(македонски наставен јазик)

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. село Длабочица учител | 1 |
| 2. село Буковљане учител | 1 |
| 3. село Пелинце учител | 1 |
| 4. село Маглинце учител | 1 |
| 5. село Алгуња учител | 1 |

УСЛОВИ: За раководителски работни места да има завршено педагошка академија со најмалку 3 години практика на раководно место;

За работните места наставник, да има завршено педагошка академија со или без практика;

За работните места под точка I, на редните броеви 7 и 8, под точка II на редните броеви 7 и 8 педагошка академија или стручен учител;

За работните места учител да има завршено учителска школа со положен стручен испит, доаѓаат во предвид и почетници;

За работните места под точ. II на редните броеви од 1 до 8 како и под „А“ на редните броеви од 1 до 4, како и за работните места под точ. VI, посебен додаток од 2 до 5 илјади динари.

Кандидатите што прв пат стапуваат во служба да ги поднесат следните документи: свидетелство за завршена школа, извод од матичната книга на родените, уверение за државјанство, уверение дека не е под истрага, потврда дека не е стипендист на друга установа или претпријатие и молба таксирана со 50 динари таксена марка. Кандидатите што биле во работен однос да достават: последните три оценки, уверение за движење во службата, свидетелство за школска спрема и работна карактеристика.

Документите се поднесуваат најдоцна до 31. V. 1964 година. (472)

ЗДРАВСТВЕНИОТ СОВЕТ ПРИ ОПШТИНСКИОТ ДОМ ЗА НАРОДНО ЗДРАВЈЕ — ГОРЧЕ ПЕТРОВ

распишува

КОНКУРС

за пополнување на следните работни места:

1. Управител на ДНЗ — Горче Петров
2. Еден лекар од општа пракса за работа во Домот.

УСЛОВИ:

За работното место под точка 1) — лекар специјалист со над 5 години работен стаж како лекар;

За работното место под точка 2) — завршен медицински факултет и едногодишен обавезен лекарски стаж.

Плата по Правилникот за личните доходи на Домот.

Молбите прописно таксирани, со документите пропишани по член 31 од Законот за јавните службеници, се примаат во Управата на Домот, секој ден до 14 часот.

Конкурсот трае 15 дена по објавувањето.

Во случај на непополнување на работните места конкурсот останува отворен до пополнување на истите. (467)

СОДРЖИНА

	Страна
77. Одлука за разрешување и именување членови на Универзитетскиот совет и на факултетските совети на Универзитетот во Скопје — — — — —	257
78. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на Стопанската банка на СРМ — — — — —	258
79. XX конкурс за условите и начинот под кои ќе се даваат кредити во сообраќајот од средствата предвидени во чл. 10 од Законот за насочување и употреба на средствата на Републиката — — — — —	259
80. Заклучок за условите и начинот под кои ќе се даваат кредити во сообраќајот од средствата предвидени во чл. 10 од Законот за насочување и употреба на средствата на Републиката — — — — —	260
81. Заклучок за поблиските услови под кои Стопанската банка на СРМ во 1964 год. ќе одобрува инвестициони кредити по пат на непосредна спогодба за земјоделството од средствата предвидени со Законот за насочување и употреба на средствата на Републиката и од вонрепубличките извори на средства — — — — —	262
Исправка на Законот за насочување и употребата на средствата на Републиката	263